

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА КОЕФИЦИЕНТОТ НА ЛИКВИДНОСТ И МИНИМАЛНАТА ЛИКВИДНОСТ

Член 1

Во Правилникот за методот за пресметка на коефициентот на ликвидност и минималната ликвидност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/2011 и 61/2016), во член 9 ставот (1) се менува и гласи:

„Друштвото за осигурување е должно да ја известува Агенцијата за дневните коефициенти на ликвидност на месечна основа, најдоцна до 15-ти во тековниот месец за претходниот месец, на Образецот КЛ“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавување со „Службен весник на Република Северна Македонија“ а ќе започне да се применува со доставување на известување за пресметка на дневни коефициенти на ликвидност за месец јуни 2022 година.

Бр.01-367/1
9 мај 2022 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
Крсте Шајноски, с.р.

1610.

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 150-а став (3) и (4) и член 151 од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014, 112/2014, 153/2015, 192/2015, 23/2016, 83/2018 и 198/2018) и („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019 и 31/2020), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 9.5.2022 година донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАИТЕ КОИ ДРУШТВАТА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИТЕ ДРУШТВА И БАНКИТЕ ГИ ПОДНЕСУВААТ ДО АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И КРАЈНИ РОКОВИ И НАЧИНИ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИСТИТЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината на извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги поднесуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување и крајни рокови и начини на поднесување на истите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/2012, 189/2014, 61/2016 и 13/2018), насловот се менува и гласи:

“Правилник за содржината, роковите и начинот на поднесување на известувањата и извештаите кои друштвата за застапување во осигурување, осигурително брокерските друштва и банките ги доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување”.

Член 2

Во членот 1 по зборовите: “содржината на” се додаваат зборовите: “известувањата и”.

Член 3

Членот 2 се менува и гласи:

“1) Друштвата за застапување во осигурување се должни да ја известуваат Агенцијата за:

1. Промена на податоците внесени во трговскиот регистар како и промена на останати податоци кои не се внесуваат во трговскиот регистар (промена на телефон за контакт, електронска адреса за контакт или интернет страница на друштвото) согласно член 151 точка 1) од Законот;

2. Структура и обем на работи на застапување во осигурување по одделни друштва за осигурување согласно член 151 точка 2) од Законот;

3. Исполнување на условот за неповрзаност со други друштва за застапување во осигурување согласно член 134-е став (3) од Законот;

4. Исполнување на обврската за склучување и обновување на договор за осигурување од одговорност од вршење на дејност согласно член 134-е став (4) и (7) од Законот;

5. Исполнување на обврската за склучен договор за работа со најмалку еден застапник во осигурување со полно работно време согласно член 134-е став (8) од Законот;

6. Неревидирани и ревидирани годишни финансиски извештаи, согласно Законот за трговските друштва;

(2) Банките се должни да ја известуваат Агенцијата за:

1. Промена на податоци кои не се внесуваат во трговскиот регистар (промена на телефон за контакт, електронска адреса за контакт или интернет страница на друштвото) согласно член 151 точка 1) од Законот;

2. Структура и обем на работи на застапување во осигурување по одделни друштва за осигурување согласно член 151 точка 2) од Законот;

3. Исполнување на условот за неповрзаност со друштва за застапување во осигурување согласно член 134-е став (3) од Законот;

4. Исполнување на обврската за склучување и обновување на договор за осигурување од одговорност од вршење на дејност согласно член 134-е став (4) и (7) од Законот;

5. Исполнување на обврската за склучен договор за работа со најмалку еден застапник во осигурување со полно работно време согласно член 134-е став (8) од Законот.

(3) Осигурително брокерските друштва се должни да ја известуваат Агенцијата за: